

Предметна програма од втор циклус студии					
1.	Наслов на наставниот предмет	Менаџерски финансии			
2.	Код	МЕК 212			
3.	Студиска програма	Менаџерска економија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	2017/2018 I семестар	7.	Број на ЕКТС	5
8.	Наставник	проф. д-р Биљана Ангелова доц. д-р Весна Георгиева Свртинов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус студии (240 кредити)			
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења од областа на планирањето и управувањето со финансиските средства на една компанија при реализација на организациските цели и носење на правилни финансиски одлуки.</p> <p>Оспособен за (компетенции):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Компетенции за спознавање на техниките за изработка на финансиска анализа и планирање - Разбирање и употреба на различните извори на финансии - Стекнување на вештини и знаења за управување со структурата на капиталот на компанијата и капитално буџетирање - Стекнување на знаења за спојувања и меѓународни бизнис пристапи, како и за меѓународниот финансиски менаџмент - Развивање на компетенција за успешно раководење со финансиите и деловно одлучување базирано на истите - Спознавање на процесот на инвестиционо одлучување - Развивање на компетенција за управување со ризикот и ризичните пласмани 				
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вовед во менаџерски финансии - Анализа и интерпретирање на финансиските извештаи - Финансиско планирање - Извори на финансирање - Долгорочно финансиско одлучување - Краткорочно финансиско одлучување - Ризик и стапки на принос - Пазар на капитал - Трошок, оптимална структура и управување со капиталот - Меѓународни плаќања и изложеност на ризици 				
12.	<p>Методи на учење: Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.</p>				
13.	Вкупен расположлив фонд на време	15 недели 5 ЕКТС x 30 часови = 150 часови			

14.	Распределба на расположливо време		12 недели + 3 недели консултации 15+15+120=150 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15 часови		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часови		
		16.2.	Самостојни задачи	45 часови		
		16.3.	Домашно учење	45 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			60 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови	
	17.3.	Активност и учество			10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бода		5 (пет) (F)		
		од 61 до 68		6 (шест) (E)		
		од 69 до 76		7 (седум) (D)		
		од 77 до 84		8 (осум) (C)		
		од 85 до 92		9 (девет) (B)		
		од 93 до 100		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		<i>Редовност на настава и вежби, проектна задача</i>			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		<i>Македонски јазик</i>			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		<i>Механизми на интерна евалуација</i>			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
22.1.	Задолжителна литература					
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
	1.	Стенли Б. Блок, Џефри А. Хирт	Основи на финансиски менаџмент (превод од Влада)	Глобал Комуникации	2008	
	2.	Стивен А. Рос, Рандолф В. Вестерфилд и Џефри Ф. Џаф	Корпоративни финансии (превод од Влада)	Магор	2010	
	3.	Peter Atrill	Financial Management for Decision Makers	Pearson Education, fifth edition	2009	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Scott Besley, Eugene Brigham	Essentials of Managerial Finance	Thomson Learning Inc.	2008	

		2.	Alan Parkinson	Managerial finance	Routledge	2011
		3.	Harold Bierman	An Introduction to Accounting and Managerial Finance: A Merger of Equals	World Scientific Publishing	2010